

ОСАМА СО НОВ БЕСТСЕЛЕР



За многумина мрежата на Бин Ладен е утописка организација, слична на раниот период на комунизмот од XX век. Таа проповеда и ја идеализира идеологијата на исламската заедница од VII век. По нападите врз Мадрид и сега врз Лондон, терористите сакаат да му покажат на светот дека тие се тука и дека не се ослабени како што некој сака да ги прикаже.



■ Пишува: **Мишко ТАЛЕСКИ**



Се покажа дека Ал Каида не е единствена организација, туку структура составена од бројни мали ќелии, чии припадници се регрутирани во исламските земји под покровителство на Ал Каида, но и во кампови во западните земји. Главната компонента на активностите на глобалната терористичка мрежа е степенот на

автономија и независност, кој го имаат тие ќелии и разграноци. По примањето на инструкциите од централното раководство, секоја ќелија е доволно независна да може да донесува свои одлуки и да извршува свои активности. Што се однесува до идеологијата, Ал Каида од почеток стави до знаење дека нејзините активности се само во насока на одбрана од западниот хегемонизам и притисок врз муслиманскиот свет. Оттука, приврзаниците на Бин Ладен сметаат дека единствениот начин да се одбранат од тоа е џихадот и ранувањето на светските метрополи преку цивилни жртви. Ал Каида смета дека Западот треба да се нападне таму каде што најмногу го боли, во главните градови, а не само по трупите кои ги распослал по азиските земји. За многумина мрежата на Бин Ладен е утопис-

ка организација, слична на раниот период на комунизмот од XX век. Таа проповеда и ја идеализира идеологијата на исламската заедница од VII век. Ал Каида ја прифати тезата дека со инфилтрирањето странски елементи во исламскиот свет, е извршена негова корупција. Мрежата смета дека сите постоечки влади во арапскиот и во муслиманскиот свет се марионетски поставени од Западот и дека тие влади треба да се отстранат за да се прочисти исламот, а единствениот начин тоа да се направи е западните штитеници да се натераат да ги напуштат исламските земји.

ТЕРОРИСТИЧКА ИДЕОЛОГИЈА

Ал Каида има своја дефиниција на исламскиот свет во која ја вклучува секоја територија која во одреден историски период била под контрола на исламските држави. Од тој агол интересни се нападите на железничката станица во Мадрид. Според идеологијата на терористите, Шпанија е дел од муслиманскиот свет, како и добар дел од Балканот, всушност сè до Австрија. Ал Каида не претставува истородна опасност за САД и за Европа. Целите се различни. Нападите врз Америка и врз американските сили и интереси се приоритет во дејноста. Целта е Американците да се повлечат, вклучувајќи и притисок врз сојузничките земји. По нападите врз Мадрид и сега врз Лондон, терористите сакаат да му покажат на светот дека тие се тука и дека не се ослабени како што некој сака да ги прикаже.

Што се однесува до Балканот, Ал Каида не е заинтересирана за уривање на постоечките режими, туку сака тие земји да ги користи само како транспортна рута за оружје, наркотици и да се воспостави т.н. сива зона, каде таа организација непречено ќе може да работи. Владите во Скопје, Тирана или во Софија би биле мета на Ал Каида во оној момент кога безбедносните органи ќе почнат да апсат или да ликвидираат членови на терористичките ќелии. Водачите на Ал Каида сметаат дека Балканот им нуди две предности. Прво, во тој регион се распоредени американски сили и тие се премногу ранливи, и второ, тоа е транзиционо подрачје кон Европа и другите делови на светот. Сè повеќе извештаи покажуваат дека најголемата светска терористичка мрежа отвора сè поголем број кампови за обука на Балканот, спроведувајќи регрутни активности на млади исламски борци и од нашиве простори. Тоа е стратешката позиција на нашиот Полуостров за Ал Каида. Полуостровот е мошне привлечен за организацијата поради тоа што не е дел од Персискиот Залив и што нејзините припадници, регрутирани на овие подрачја, етнички и по изгледот премногу се разликуваат од стереотипите на Алаховите борци. Мрежата се обидува да се прилагоди во различни региони и настојува да ги искористи слабостите на тие места. Буквално се менуваат како камелеони. Европа и САД веќе се сконцентрирани на тоа да ги откријат етничките стереотипи на борците на џихадот а, пак, тие се обидуваат да се прикријат. Ал Каида денес трага по нови регрути во Европа, кои нема да бидат Арапи, нема да бидат со бради, со жезла и со чалми. Ним им требаат џихадисти со европски изглед, синокоси, германски или шведски облик на физиономија. Балканот е идеална локација за промена на стереотипите на мрежата. Тој е првата фаза од новата маскарада. Институциите на Балканот се релативно слаби, корупцијата е мошне изразена. Сè тоа овозможува да се пуштат длабоки корени на овие простори. Прв и основен проблем е безбедноста на границите. На Балканот тие се нарекуваат швајцарско сирење. Тоа е идеална можност борците на џихадот да прават што сакаат. Членовите на терористичките групи и елементите на организираниот криминал ги користат транзитните патишта низ Западен Балкан за пренос на оружје и

дрога, без никој да им застане на патот. Кога соодветната влада ќе го стори тоа, веднаш се покренува прашањето за кршењето на човековите права. Вниманието на дипломатската јавност треба да се насочи кон слабите држави во регионот. Тие се потенцијални мети на мрежата и плодно тло не само за организираниот криминал, туку и за ширење на оружјето за масовно уништување. Според оценката на американските експертски тимови, Косово претставува најслабиот ентитет на Полуостровот, иако сè уште е во рацете на меѓународната заедница. Косово е веќе базна област на Ал Каида, како и место за обука. За Босна и Херцеговина да не зборуваме. Географски гледано, Косово е атрактивна локација, се наоѓа на границата на ЕУ која се шири. Ако терористите успеат да ја искористат слабоста на косовското општество, ќе се создадат канали кои ќе водат до срцето на Европа. Тоа би требало да ги загрижи и Европејците и Американците. Балканот е отскочна штица за исламските терористи во нивниот поход во Европа, кој има за цел создавање нов калифат. Веројатно Балканот е предговор на големиот роман, кој почнаа да го пишуваат актерите во глобалната битка против и за тероризмот. Европа заедно со Америка нашироко ги отвори вратите за навлегувањето на грозоморниот начин на војување.


ОД ПАКИСТАН ДО БОСНА

Ал Каида, пред сè, е организација која ја користи секоја можност и не дејствува исклучително на подрачјата со силно американско присуство. Настојува да дејствува и во релативно мирни зони како, на пример, случајот со Лондон од минатата седмица. "Ал Каида за теророт е она што е мафијата за злосторствата", ќе рече своевремено американскиот претседател Џорџ Буш, додавајќи дека "додека мафијата има хиерархиска структура, Ал Каида е мрежа од неповрзани Муџахедини, слабо здружение на Алаховите борци со иста идеологија, а со различни цели".

Бин Ладен во Албанија има основано повеќе свои установи, како што е Арапско - исламската банка во Тирана, во која терористите имале свои сметки или организацијата Ал Харамен, која на Балканот воено обучувала повеќе стотини албански муслимани и била главна организација за Бинладеновата терористичка експанзија во Југоисточна Европа. Поранешниот шеф на албанската тајна служба Фатос Клоси тврди дека пасоши со лажни имиња им биле поделени на припадниците на организацијата на Бин Ладен за престој на Балканот, но и во Западна Европа. Во април 1998 година во Албанија се наоѓале 500 Муџахедини, припадници на силите

на Бин Ладен и дека Албанија се користела како отскочна штица за испраќање на исламските терористи на Косово, во редовите на Ослободителната војска на Косово. На страната на босанските муслимани во граѓанската војна учествувале од 600 до 4.000 доброволци од исламските земји, а меѓу т.н. балкански Арапи имало и многу ветерани од авганистанските војни. Од Босна се управувало со европската мрежа на Ал Каида, а тие претпоставки ги потврдуваат извори на израелската тајна служба, кои наведуваат дека 6.000 борци во БиХ се подготвени да го следат Бин Ладен. Мадридските напади потврдија дека логистиката била во Босна. Што ќе покаже лондонскиот случај рано е да се предвиди. Терористите се обучени за бомбашки напади, атентати и други терористички акции, а за извршување на планираните активности на терористите не им се потребни големи финансиски средства, туку само детаљни и прецизни планови. Не е ништо ново ако се каже дека во логорите на Ал Каида во Авганистан се обучувани терористи од Босна и од Косово. Американски разузнавачи, но и новинари, располагаат со документи за терористите од 21 земја, вклучувајќи ги и Босна и Херцеговина и Косово. Според тие документи, сите терористи кои ја завршиле обуката се вратени назад во своите земји за да ги чекаат наредбите за напади против сојузничките сили.

Разузнавачите имаат и примероци од пристапници на Ал Каида од април 2002 година, која ја потпишал косовскиот Албанец Дамир Бајрами. Во образложение тој напишал дека има воено искуство како припадник на т.н. Ослободителната војска на Косово во борбите против српските и американските сили. "Препорачувам самоубиствени акции против забавните паркови како што е Дизниленд", напишал Бајрами. Во еден од прирачниците за обука кои се пронајдени во логорите на Ал



ПОЛУОСТРОВОТ - ШВАЈЦАРСКО СИРЕЊЕ ЗА ТЕРОРИСТИТЕ!

Балканот е идеална локација за промена на стереотипите на мрежата на Ал Каида. Тој е првата фаза од новата маскарада. Институциите на Балканот се релативно слаби, корупцијата е мошне изразена. Сè тоа овозможува да се пуштат длабоки корени на овие простори. Прв и основен проблем е безбедноста на границите. На Балканот тие се нарекуваат швајцарско сирење. Тоа е идеална можност борците на џихадот да прават што сакаат. Членовите на терористичките групи и елементите на организираниот криминал ги користат транзитните патишта низ Западен Балкан за пренос на оружје и дрога, без никој да им застане на патот. Кога соодветната влада ќе го стори тоа, веднаш се покренува прашањето за кршењето на човековите права.

Каида, Осама бин Ладен наведува дека неговата организација меѓу останатите го поддржува "џихадот на војниците" од Босна, Турција, Чеченија, Индонезија, Ирак, Јордан, Либан и други земји. Терористите на Ал Каида се обучувани за конвенционални вооружени операции, употреба на биолошко, хемиско и нуклеарно оружје и за правење експлозивни напади. Една од контроверзните и опасни работи се метите за огнено оружје, кои се користени за обука на деца во едно основно училиште. Во последниве три години се најдени повеќе прирачници во кои се наведени целите во западните земји, како што се мостовите, зградите, амбасадите, училиштата и забавните паркови. Во еден од прирачниците се наоѓа анализа на ефектите на нападите со атомски бомби. Интересен е фактот дека прирачниците се отпечатени во САД.